

Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



26. Домашна библиска студија – 26

ДУХОТ НА ПРОРОШТВОТО

Во нашата мината лекција научивме дека Бог во сите времиња имал свои сведоци кои биле Негови претставници. И покрај застранувањето и постојаното опаѓање на верата меѓу таканаречените христијани отсекогаш постоеле неколкумина верници кои настојувале Божјата волја да ја извршуваат во целост. Наспроти темнината која сè повеќе преовладува, на верниците секој век им донесувал сè поблескава светлина. Така е и денес. Ние живееме во време на речиси сеопшто отпадништво од вистинската вера која еднаш им е дадена на светиите. Бог сепак во својата милост подигнал едно Движење кое повторно ги оживува овие значајни точки на сегашната вистина и ги става на нивното право место во планот на Бесконечниот.

Исто така учевме дека црквата на остатокот во овие последни денови има две истакнати карактеристики според кои се разликува од сите останати верски заедници. А тоа се (1) Исполнување на сите Божји заповеди, вклучувајќи го и празнувањето на саботата и (2) го имаат Исусовото сведоштво, кое е Духот на пророштвото (Откровение 19:10). На првата од споменатите карактеристики според кои може да се препознае црквата на остатокот, посветивме време на некои од претходните лекции, а сега ќе ја проучуваме втората, а тоа е Духот на пророштвото.

СМИСЛАТА И ЦЕЛТА НА ДУХОТ НА ПРОРОШТВОТО

На кого Бог му ја откривал својата волја и своите намери?

„Зашто Господ Бог не прави ништо додека не им ја открие тајната Своја на Своите слуги - пророците“ (Амос 3:7).

Во почетокот човекот ја имал предноста непосредно да разговара со својот Создател. Меѓутоа, со падот во грев, таа предност е загубена“ (Исаија 59:1,2). После појавата на гревот Бог своите пораки на светот обично им ги испраќал преку некое избрано човечко орудие. Преку своите пророци Бог на луѓето уште од самиот почеток им давал обилни поуки. Кога тие пораки биле прифаќани, исходот секогаш бил среќа и духовен напредок. Презирањето на овие од Бога дадени поуки водело до отпадништво и губење на вечниот живот.

Која сила ги поттикнувала пророците да ја изнесат својата порака?

„Зашто никогаш според човечката волја не е изречено пророштво, туку светите Божји луѓе зборувале поттикнути од Светиот Дух“ (2. Петрово 1:21).

Овој стих секогаш мораме да имаме на ум кога ја читаме Божјата Реч. Пророците не го изнесувале своето лично мислење, туку „зборувале поттикнати од Светиот Дух.“ Во Својата Реч Бог ни налага: „Не гаснете Го Духот“ (1. Солунјаните 5:19). Ако ја презираме, пророчката реч, ние всушност го презираме Божјиот глас кој на луѓето им зборува преку своите избрани гласници. Давид рекол: „Духот Господов говори преку мене, и словото Негово е на јазикот мој“ (2. Самоилова 23:2). А Петар нагласува дека Светиот Дух преку усните Давидови пророкувал за Јуда (Дела на апостолите 1:16). Според тоа, потполно е јасно дека гласот на пророкот треба да го сметаме како Божји глас.

Како Бог им ја откривал својата волја на пророците?

„Ако меѓу вас има пророк Господов, Јас му се откривам во видение, на сон говорам со него“ (Броеви 12:6).

Какви луѓе во минатото Бог земал за свои весници?

Бог не бирал секогаш некои особено истакнати луѓе за да Му послужат како пророци. Иако најчесто зборувал преку луѓето, понекогаш ги употребувал и жените за да ги пренесат пророчките пораки до својот народ. (Излез 15:20; Судии 4:4; Исаија 8:3; 2. Летописи 34:22; 1. Самоилова 2:1-10; Изреки 31:1; Лука 1:44-45; 2:46; Дела на апостолите 21:8,9). Некои од пророците ги повикувал многу млади во оваа служба (1. Самоилова 3. поглавје; Еремија 1:6,7).

На колку групи библиските пророци можат да се поделат?

Пророците можат да се поделат во две групи: (1) Оние кои Господ ги употребил да ги напишат Светите Списи - пораки за луѓето за сите идни векови и поколенија, и (2) оние кои биле употребени да донесат посебна порака за поединци или народ во некое одредено време. На пример, Енох пророкувал пред потопот, но не напишал ниту една книга која би влегла во состав на Библијата (Послание на Јуда 1:4). Втора група на гласници од таа група се Аврам (Создавање 20:7), Марија (Излез 15:20), Девора (Судии 4:4), Илија (1. Цареви 18:36), Натан (2. Самоилова 7:3), Симеон (Лука 2:25), Агав (Дела на апостолите 11:28; 21:10) и многу други. Секој од нив донесувал посебна пророчка порака на народот во своето време, но не напишале ниту една книга во Библијата за идните генерации. Ако внимателно ја проучуваме Библијата ќе пронајдеме дека имало повеќе од стотина различни поединци кои ги пренесувале Божјите пораки во својство на пророци, а притоа ништо не напишале во Библијата. Тоа покажува дека некој може да биде Божји пророк иако неговите пораки не се вклучени во Светото Писмо.

ДАРОТ НА ПРОРОШТВОТО ВО НОВИОТ ЗАВЕТ

Дали Бог одредил да постојат пророци и во Новиот Завет?

„И некои од вас Бог постави во Црквата: прво за апостоли, второ за пророци, трето за учители; потоа даде дарби за чудеса и исцелување; па за помагање, за управување и за зборување на разни јазици“ (1. Коринтјаните 12:28; да се види Ефесјаните 4:11).

За чие добро дарот на пророштвото првенствено е даден?

„Пророкувањата, пак, не се за оние што не веруваат, туку **за оние што веруваат**“ (1. Коринтјаните 14.22).

За што дарот на пророштвото треба да послужи во црквата?

„Кој, пак, пророкува, тој им зборува на луѓето за **надградување, охрабрување и утешување**“ (1. Коринтјаните 14.3).

Вистинските пророци можеме да ги препознаеме „по нивните плодови“ (Матеј 7:16). Делото на вистинскиот пророк се огледа во подигањето на верата и моралот, охрабрувањето и потполната покорност на библиското учење; во поттикот и храбрењето на браќата во сè да бидат верни и постојани. Ако овие плодови не се видат, можеме да знаеме дека делото на таквото лице е дело на лажен пророк.

Дали апостолската црква имала дар на пророштво?

Ве молиме да ги проучите примерите кои се запишани во овие стихови: Дела на апостолите 13:1; 15:32; 11:27,28; 28,8,9. Иако овие луѓе и жени не напишале ниту една книга која би влегла во составот на Библијата, Бог сепак ги употребил за морално подигање, советување и утеха на својата црква во тоа време.

Како пораките на пророкот обично се нарекувани?

„Тогаш Господ преку сите Свои пророци, преку секој гледач го опоменуваше Израел и Јуда... Но тие не ги послушаа... наредбите Негови и заветот Негов што Тој го беше склучил со нивните татковци, и откровенијата Негови, со кои им беше посведочил“ (2. Цареви 17:13-15; да се види: Немија 9:30). Господ сведочи или ги дава сведоштвата на својот народ преку пророците и поради тоа нивните пораки се нарекуваат и „сведоштва.“

ДУХОТ НА ПРОРОШТВОТО ВО ЦРКВАТА НА ОСТАТОКОТ

Која е библиската дефиниција за „сведоштвото Исусово“?

„Зашто **сведоштвото Исусово е Духот на пророштвото**“ (Откровение 19:10). Од ова можеме да видиме дека „сведоштвото Исусово“ кое се споменува во Откровението 12:17 е Дух или дар на пророштвото. Ова јасно укажува дека Божјиот народ во последните денови треба да има дар на пророштво во својата средина.

Дали дарот на пророштвото се манифестира и во оваа последна генерација?

Ние уште во 22. лекција научивме дека последниот период започнал во 1844. година. Тоа било тогаш кога со објавувањето на тројната ангелска порака од Откровение 14:6-11, Бог подигнал еден народ кој ги пази „заповедите Божји и верата во Исус“ (стих 12). Тој во тоа време ги избрал најскромните орудии преку кои на својот народ му праќал посебни пораки на светлина и вистина. Орудие кое било избрано во 1844. година била Елена Г. Хормон, седумнаесетгодишна девојка од Портланд, државата Мејн, во САД. Својата прва порака од Господ таа ја примила при крајот на 1844. година. Две години подоцна со мажењето за старешината Џејмс, еден од водечките пионери на Адвентното движење, го добила презимето Вајт. Во период од 69 години, сè до својата смрт во 1915. година, госпоѓа Вајт на Божјиот народ верно му ги пренесувала пораките кои се проверени со Божјата Реч и кои читателот постојано го упатуваат да се врати на Библијата како правило на верата и должностите. Таа никогаш не барала нејзините списи да бидат сметани како додаток на Библијата но, по примерот на многу други Божји гласници во старо време, нејзините списи претставуваат нарочни упатства за црквата на остатокот водејќи ја низ опасностите на овие последни денови.

Добро би било да го истакнеме овде фактот дека во текот на нејзиниот живот, но и по нејзината смрт, нејзиното дело многу внимателно е испитувано во светлината на Божјата Реч. Постојат непобитни докази дека нејзината работа одговара на критериумот кој самиот Бог го дал во Библијата, а нејзините Списи потполно одговараат на мерилото: „Допрашајте се до законот и откровението“ (Исаија 8:20). Во нив се истакнува Библијата и по примерот на стаклото за зголемување, мошне ги поедноставуваат и поопширно ги излагаат нејзините вистини.

Ви препорачуваме да набавите некои од нејзините истакнати дела, како што се: **Големата борба, Копнежот на вековите, Патријарси и пророци, Здравје и среќа, Воспитување, Христовите очигледни поуки, Патот кон Христа, Рани списи** и многу други. Ќе ни претставува радост и задоволство да ве снабдиме со некоја од овие книги ако тоа го сакате. Не пропуштајте ја можноста лично да се запознаете со овие непроценливи бисери на вистината. Сигурни сме дека Божјиот Дух ќе го осведочи вашето срце во нивното божествено потекло.

Кога луѓето би ја проучувале Библијата како треба и кога би живееле според неа, Дарот на пророштвото не би бил потребен. Но за да немаме изговор дека не ја разбираме Божјата волја, Тој ни го дал Духот на пророштвото. Наша најискрена молитва е на секој проучувач на оваа студија на прво место да му биде да ја дознае Божјата волја и да ја следи во својот живот.

РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

Испитен лист - 26 лекција

1. Бог ја објавувал својата волја преку избраните гласници познати под името _____
Цитат: _____

Наведи два цитати кои што покажуваат дека дарот на пророштвото има свое место во црквата

3. Наведи три цитата кои зборуваат за пророците во апостолската црква:

4. Бог отсекогаш имал верни _____ коишто го претставувале.

5. Божјата црква на остатокот мора да го има сведоштвото _____
кое што е

кое е _____

6. Пророштвото кое зборува дека црквата на остатокот мора да го има Духот на пророштвото се исполнило во работата на

7. Бог им зборува на своите пророци во _____ и _____

8. Тројната цел на пророчкиот дар во црквата е _____

9. Прво што треба да направиме во животот е да ја дознаеме _____ а потоа
и да _____

ЗА РАЗМИСЛУВАЊЕ

А. Дали сакате личен разговор со еден од библиските работници?

Б. Дали оваа лекција ви ги направи појасни вредностите и значењето на пророчкиот дар? _____

В. Дали можете сега да разберете дека Бог дал пророчки дар и во овие последни денови? _____

